

БРИК АД Берово
Консолидирани финансиски извештаи
и
Извештај на независниот ревизор
за годината која завршува на 31 Декември 2024

Мај, 2025

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Консолидиран извештај за сеопфатна добивка	5
Консолидиран извештај за финансиска состојба	6
Консолидиран извештај за промени во капиталот	7
Консолидиран извештај за паричните текови	8
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	9 - 23

Додатоци

Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работење

Додаток 2- Консолидирана годишна сметка

Додаток 3- Консолидиран годишен извештај за работење



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32)633-632,
тел.моб. ++389 (72)208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

**До
Сопствениците и раководството
на БРИК АД Берово**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на БРИК АД Берово, кои се состојат од Консолидираниот извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2024 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промените на капиталот и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Финансиските извештаи за 2023 година беа ревидирани од друг ревизор, за кои истиот изразил мислење без резерва.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32)633-632,
тел.моб. ++389 (72)208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори на групата БРИК АД Берово, по 31 декември 2024 година, и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на ден 31 Декември 2024 година, бидејќи тој датум му претходи на денот кога бевме ангажирани за ревизори на претпријатието. Бидејќи почетните и крајните залихи влијаат на резултатот од работењето, ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Билансот на успех или на нето сметководствената вредност на постојаните средства и вредноста на залихите.

Како што е наведено во Белешка 22 - Залихи, групата има евидентирано залихи кои се однесуваат на сировини и материјали и резервни делови во износ од 42.676 илјади денари, кои во книговодствената евиденција на Друштвото се водат по плански цени и со отстапување од планските цени на истите. На крајот на периодот на известување, Друштвото врши пресметка на просечното отстапување од планските цени на потрошените и продадените сировини и материјали и резервни делови со што истите се сведуваат на нивната набавна цена. Согласно МСС 2 - Залихи, одредени техники за мерење на залихите можат да се користат како соодветни методи за мерење, доколку резултатите од мерењето се приближни на нивната набавна вредност. Со спроведените ревизорски постапки, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во точноста на нивното вреднување согласно МСС 2. Било какви корекции кои можеби би требало да се направат при вреднувањето на залихите, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување, би можеле материјално да влијаат врз презентираните резултати на работењето и врз финансиската состојба на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на групата БРИК АД Берово на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствената регулатива која е во примена во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е, исто така, одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на БРИК АД Берово за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Радовиш, 26.05.2025 година

Јанка Димитрова

Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител

Јанка Димитрова

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	109.194	135.943
Останати приходи	5	287	1.217
Капитализирано сопствено производство и услуги		341	-
Вкупно приходи од работењето		109.822	137.161
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		4.204	733
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	44.683	45.380
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	25.217	30.109
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	3.264	3.084
Останати трошоци од работењето	9	10.413	11.893
Трошоци за вработените	10	43.212	47.341
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	7.775	7.078
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	33	198
Вкупно расходи од работењето		134.596	145.083
Финансиски приходи	15	2.700	2.927
Финансиски раходи	16	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Добивка/(Загуба) од редовното работење		(17.869)	(4.264)
Нето добивка/(загуба) од прекинати работења		-	-
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	(17.869)	(4.264)
Данок на добивка	18	-	622
Одложени даночни приходи/(расходи)		-	-
Нето добивка/(загуба) за деловната година	19	(17.869)	(4.886)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	(17.869)	(4.886)
Заработувачка по акција (во денари)		(2.374)	(649)

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 28.02.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БРИК АД Берово
Претседател на управен одбор
Трајчо Вучков



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

Опис	Белешка	2023	2022
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	72.126	78.726
Вложувања во недвижности		3.589	3.813
Долгорочни финансиски средства		30.170	29.084
Вкупно нетековни средства		105.885	111.624
Тековни средства			
Залихи	22	62.284	62.196
Побарувања од купувачи	23	11.381	14.870
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	1.066	1.233
Останати краткорочни побарувања	25	2.527	3.151
Краткорочни финансиски средства	26	190.435	200.310
Парични средства и парични еквиваленти	27	26.986	11.194
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	28	14	17
Вкупно тековни средства		294.692	292.972
ВКУПНО СРЕДСТВА		400.576	404.596
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		20.057	20.057
Премии за емитирани акции		68	68
Сопствени акции		(245)	(245)
Ревалоризациска резерва		24.599	10.185
Резерви		34.593	34.593
Акумулирана добивка/(загуба)		333.724	338.610
Добивка/(Загуба) за деловната година		(17.869)	(4.886)
Вкупно главнина и резерви	29	394.926	398.381
Неконтролирано учество		125.611	127.440
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	1.127	2.732
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	302	5
Останати тековни обврски	33	4.222	3.478
Тековни обврски по заеми и кредити	34	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	-	-
Вкупно тековни обврски		5.651	6.215
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		400.576	404.596

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 28.02.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БРИК АД Берово
Претседател на управен одбор
Трајчо Вучков



КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Премии за емитирани акции	Соп- ствени акции	Ревалори- зациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2024	20.057	68	(245)	10.185	34.593	333.724	398.381
Корекција од минати години	-			(672)	-	-	(672)
Зголемување на резерви				15.086			15.086
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2024 година	-			-	-	(17.869)	(17.869)
Реинвестирана добивка	-			-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-			-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	20.057	68	(245)	24.599	34.593	315.855	394.926

Опис	Основна главнина	Премии за емитирани акции	Соп- ствени акции	Ревалори- зациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	20.057	68	(245)	8.307	34.593	346.610	409.389
Корекција од минати години	-			1.878	-		1.878
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година	-				-	(4.886)	(4.886)
Реинвестирана добивка	-			-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-			-	-	(8.000)	(8.000)
Состојба на 31.12.2023	20.057	68	(245)	10.185	34.593	333.724	398.381

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

Опис	2024	2023
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	(17.869)	(4.264)
Корекција на добивка од минати години	(672)	1.878
Амортизација на основни средства	7.775	7.078
(Зголемување)/Намалување на тековните средства		
Залихи	(89)	(11.021)
Побарувања од купувачи	3.491	19.055
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	168	(1.233)
Останати краткорочни побарувања	625	(3.151)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	3	(17)
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	4.198	3.632
Зголемување/(Намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	(1.605)	1.476
Обврски за аванси, депозити и кауции	297	5
Останати тековни обврски	744	(3.535)
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	(564)	(2.054)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(7.133)	6.271
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Зголемување на резерви од финансиски вложувања	15.086	-
Набавка на материјални и нематеријални средства	(3.351)	(23.288)
Продажба на материјални и нематеријални средства	2.401	-
Долгорочни финансиски средства	(1.086)	64.061
Краткорочни финансиски средства	9.875	(71.860)
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	22.925	(31.087)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Исплатени дивиденди	-	(8.000)
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	-	(8.000)
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	15.792	(32.816)
Готовина на почетокот од годината	11.194	44.010
Готовина на крајот од годината	26.986	11.194

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

1.1. Општи информации

БРИК АД Берово (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва на 10.05.1996 година.

Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 05.200 – Вадење лигнит.

Основачите на Друштвото се наведени во акционерската книга.

Вид на акции: обични

Вкупен број на акции: 7.525

Број на акционери : 12

Номинална вредност по акција: ЕУР 51,19

Номинална вредност на капиталот: ЕУР 385.204.75

Седиштето на Друштвото е лоцирано во на ул. Задарска бб, Берово, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 62 вработени (31 декември 2023: 74 вработени).

Со актот за основање на БРИК АД Берово се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на БРИК АД Берово.

Друштвото има двостепен систем на управување и тоа: Управен одбор и Надзорен одбор и Собрание на акционери.

Во Управниот одбор членуваат:

- Трајчо Вучков - Претседател на Управен одбор;
- Игор Чичаковски - Член на Управен одбор;
- Наташа Михајловска - Член на Управен одбор;
- Љупчо Чичаковски - Член на Управен одбор;
- Звонко Рушковски - Член на Управен одбор.

Во Надзорниот одбор членуваат:

- Татјана Чичаковска - Претседател на Надзорен одбор;
- Кирил Крамарски - Член на Надзорен одбор;
- Цаца Зикова – Независен член на Надзорен одбор.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за консолидација

Согласно Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 27 „Консолидирани и посебни финансиски извештаи“, Друштвото ги состави своите консолидирани финансиски извештаи за деловната 2024 година, во согласност со барањата на сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија во кои се вклучени БРИК АД Берово и подружното друштво АЛКАЛОИД АД Берово. БРИК АД Берово е доминантен сопственик во АЛКАЛОИД АД Берово со 56,72%, со управувачка моќ врз оперативните и финансиските активности придружното друштво.

2.2. Основа за изготвување и презентација на консолидираните финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, односно во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето. Овие финансиски извештаи ги опфаќаат

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2023 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.4.

2.3. Континуитет

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.4. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.5. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023.

2.6. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршена, односно производите се испорачани.

2.7. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.8. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Трошоците за оперативен лизинг се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.9. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признават во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.10. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.11. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.12. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2024 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати оперативни приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како "Други трошоци од работењето". Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци. Друштвото врши ревалоризација на материјалните средства преку проценка во случаи кога има значајно отстапување меѓу сметководствената и пазарната вредност на средствата.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2.13. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.14. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, при што промените во објективната вредност се признаваат како добивки/загуби во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка. Проценетите трошоци во моментот на продажбата се состојат од трошоци кои се неопходни за реализација на продажбата. Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.15. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува право пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.16. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.17. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства (белешка 2.14), иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.18. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20 проценти или повеќе од гласачките права).

2.19. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати оперативни трошоци" (белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи" (белешка 5).

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

БРИК АД Берово

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2.20. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајна и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначеан ризик од промена во вредноста.

2.21. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.22. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2023: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.23. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2.25. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (белешка 36).

2.26. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Други приходи“.

2.27. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е. побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2024	2023
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	58,8807	55,6516

(б) Каматен ризик

Друштвото не е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година има каматоносни обврски, но неговите расходи и оперативните парични текови не зависат од промените на пазарните каматни стапки, имајќи го во предвид фактот дека користените кредити/позајмици се со фиксна каматна стапка.

**БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки.

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични еквиваленти како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	145	339
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	70.445	92.019
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	35.416	41.501
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	2.365	1.270
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	48	-
Приходи од наемнини	775	814
Вкупно	109.194	135.943

Белешка 5 Останати приходи

Опис	2024	2023
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	-	882
Останати приходи од работењето	287	335
Вкупно	287	1.217

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	34.834	29.585
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	538	464
Трошоци за енергија (за производство)	3.662	3.626
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	810	979
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	1.246	4.386
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	1.417	1.683
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	14	255
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	102	33
Отстапувања од стандардните (плански) цени	2.059	4.367
Вкупно	44.683	45.380

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2024	2023
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	25.217	30.109
Вкупно	25.217	30.109

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2024	2023
Транспортни услуги	198	156
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	518	535
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	388	453
Услуги за одржување и заштита	153	144
Наем - лизинг	493	585
Комунални услуги	634	457
Останати услуги	879	754
Вкупно	3.264	3.084

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2024	2023
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	6.067	5.961
Трошоци за спонзорства и донации	-	20
Трошоци за репрезентација	72	155
Трошоци за осигурување	473	532
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	258	295
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	272	319
Трошоци за користење на права (освен наем)	728	1.394
Останати трошоци на работењето	2.542	3.217
Вкупно	10.413	11.893

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2024	2023
Плата и надоместоци на плата - бруто	38.622	43.202
Останати трошоци за вработените	2.188	1.302
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	167	416
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	2.235	2.421
Вкупно	43.212	47.341

Белешка 11 Амортизација

Опис	2024	2023
Амортизација на градежни објекти	608	607
Амортизација на постројки и опрема	6.505	5.777
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	437	470
Амортизација на вложувања во недвижности	225	225
Вкупно	7.775	7.078

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Друштвото нема вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото нема резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2024	2023
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	33	20
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	178
Вкупно	33	198

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	2024	2023
Приходи врз основа на камати одработењето со неповрзани друштва	1.906	2.330
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	795	597
Останати финансиски приходи		
Вкупно	2.700	2.927

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2024	2023
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	-
Вкупно	-	-

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Загубата пред оданочување за тековната 2024 година изнесува 17.869 илјади денари. Во претходната 2023 година загубата пред оданочување изнесуваше 4.264 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2024 година има прикажано загуба пред оданочување во вкупен износ од 17.869 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2024 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2024 година нема пресметан данок на добивка (2023: 622).

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето загубата од редовното работење за деловната 2024 година после оданочување изнесува 17.869 илјади денари. Во претходната 2023 година ова Друштво има остварено нето загуба по оданочување која изнесуваше 4.886 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината

Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2024 година изнесува 17.869 илјади денари. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2023 година изнесуваше 4.886 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари. освен таму каде што е поинаку назначено

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Нематери- јални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	5.915	123.534	187.052	26.891	208	23.116	366.716
Нови набавки	-	28	2.373	-	-	950	3.351
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	(2.401)	(2.401)
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	5.915	123.562	189.426	26.891	208	21.665	367.665
Акумулирана депрецијација на 01.01.2024	-	106.693	155.410	25.837	50	-	287.989
Депрецијација 2024	-	608	6.505	437	-	-	7.550
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	-	107.301	161.915	26.274	50	-	295.540
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	5.915	16.841	31.642	1.054	159	23.116	78.726
Нето сегашна вредност на 31.12.2024	5.915	16.260	27.510	617	159	21.665	72.126

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Нематери- јални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	5.915	123.431	165.545	26.891	208	21.439	343.428
Нови набавки	-	103	21.507	-	-	21.204	42.815
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	(19.527)	(19.527)
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	5.915	123.534	187.052	26.891	208	23.116	366.716
Акумулирана депрецијација на 01.01.2023	-	106.086	149.633	25.367	50	-	281.136
Депрецијација 2023	-	607	5.777	470	-	-	6.854
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	106.693	155.410	25.837	50	-	287.989
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	5.915	17.345	15.912	1.523	159	21.439	62.292
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	5.915	16.841	31.642	1.054	159	23.116	78.726

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Белешка 22 Залихи

Опис	2024	2023
Залихи на сировини и материјали	39.481	42.475
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.195	3.371
Залиха на недовршено производство и полупроизводи	2.492	1.354
Залиха на готови производи	7.392	4.325
Залиха на трговски стоки	9.724	10.669
Вкупно	62.284	62.196

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	11.381	14.864
Побарувања од купувачи во странство	-	7
Вкупно	11.381	14.870

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Опис	2024	2023
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	1.066	1.233
Вкупно	1.066	1.233

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2024	2023
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	1.345	2.490
Побарувања од вработените	1.182	661
Вкупно	2.527	3.151

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Опис	2024	2023
Краткорочно орочени денарски средства	98.000	92.500
Краткорочно орочени странски средства за плаќање	92.435	107.810
Вкупно	190.435	200.310

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	10.580	10.042
Парични средства во благајна	279	292
Девизни сметки	16.057	860
Останати парични средства	70	-
Вкупно	26.986	11.194

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)

Опис	2024	2023
Однапред платени трошоци	14	17
Вкупно	14	17

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари. освен таму каде што е поинаку назначено

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2024	2023
Основна главнина	20.057	20.057
Премии за емитирани акции	68	68
Сопствени акции	(245)	(245)
Ревалоризациони резерви	24.599	10.185
Законски, статутарни и останати резерви	34.593	34.593
Акумулирана добивка/(загуба)	333.724	346.610
Добивка/(Загуба) за деловната година	(17.869)	(4.886)
Исплатена дивиденда	-	(8.000)
Вкупно	394.926	398.381

Белешка 30 Долгорочни обврски

Друштвото нема долгорочни обврски.

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.127	2.732
Вкупно	1.127	2.732

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Опис	2024	2023
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	36	5
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	266	-
Вкупно	302	5

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	1.150	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.035	1.171
Обврски за персонален данок на доход	19	17
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.017	2.272
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	-	18
Вкупно	4.222	3.478

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Друштвото нема обврски по заеми и кредити.

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Друштвото нема Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР).

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Друштвото има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности, но во овие консолидирани финансиски извештаи се исклучени бидејќи истите се нетираат. Трансакциите со поврзани страни се вршат во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2024			
Поврзана страна	салдо	приходи	расходи
Надоместоци на клучен раководен персонал			4.267
2023			
Поврзана страна	салдо	приходи	расходи
Надоместоци на клучен раководен персонал			4.228

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Групата нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2024 година групата не се јавува како странка во судски спорови, ниту како тужител, ниту како тужена страна. Раководството на друштвото смета дека не постојат неизвесно обврски во насока на судски спорови или побарувања.

37.3 Даночни обврски

Со состојба 31.12.2024 година во групата не е вршена контрола по основ на данок на добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што презентираниите даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за кнечни.

Белешка 38 Последователни настани

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка и Консолидираната финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Консолидираниот Годишен извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

БРИК АД Берово
Претседател на Управен одбор
Трајчо Вучков



Консолидирана годишна сметка за 2024 година

- Консолидиран биланс на состојба (Консолидиран извештај за финансиска состојба)
- Консолидиран биланс на успех (Консолидиран извештај за сеопфатна добивка)

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

КОЧАНИ

10.04.2025 09:40:34

Бр. ССРБ-29/1

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2024 ГОДИНА

Назив на правното лице

Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово

Место

БЕРОВО

Матичен број

04049829

БИЛАНС НА УСПЕХ

ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
	2024	2023		2024	2023
1. Приходи од работењето	109.822.096	137.003.924	80,2	97,6	97,9
2. Финансиски приходи	2.700.269	2.926.512	92,3	2,4	2,1
3. Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
Вкупно	112.522.365	139.930.436	80,4	100,0	100,0

РАСХОДИ

1. Расходи од работењето	130.391.660	144.193.883	90,4	100,0	100,0
Расходи од основна дејност	73.163.555	78.457.538	93,3	56,1	54,4
Останати трошоци од работењето	10.345.525	11.776.660	87,8	7,9	8,2
Трошоци за вработени	43.279.025	47.416.080	91,3	33,2	32,9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	7.774.822	7.078.441	109,8	6,0	4,9
Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0,0	0,0	0,0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	5.679.552	4.946.988	114,8	4,4	3,4
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	9.883.826	5.679.552	174,0	7,5	3,9
Останати расходи од работењето	33.007	197.728	16,7	0,0	0,1
2. Финансиски расходи	0	431	0,0	0,0	0,0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0	494	0,0	0,0	0,0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
Останати финансиски расходи	0	0	0,0	0,0	0,0
3. Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
Вкупно	130.391.660	144.194.377	90,4	100,0	100,0

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

1. Добивка пред оданочување	0	0	0,0
2. Загуба пред оданочување	17.869.295	4.263.941	419,1
3. Данок на добивка	0	622.287	0,0
4. Нето добивка за деловната година	0	0	0,0
5. Нето загуба за деловната година	17.869.295	4.886.228	365,7

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		Износ во денари		Инд.	Структура во %	
АКТИВА:		2024	2023		2024	2023
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	105.884.520	111.623.671	94,9	26,5	27,6
I.	Нематеријални средства	158.725	158.725	100,0	0,0	0,0
II.	Материјални средства	71.967.168	78.567.487	91,6	18,0	19,4
III.	Вложувања во недвижности	3.588.566	3.813.278	94,1	0,9	0,9
IV.	Долгорочни финансиски средства	30.170.061	29.084.181	103,7	7,5	7,2
V.	Долгорочни побарувања	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0	0	0,0	0,0	0,0
В.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	293.992.982	292.955.910	100,4	73,5	72,4
I.	Залихи	62.284.281	62.195.654	100,1	15,6	15,4
II.	Краткорочни побарувања	14.287.705	19.256.205	74,2	3,6	4,8
III.	Краткорочни финансиски средства	190.435.159	200.310.191	95,1	47,6	49,5
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	26.985.837	11.193.860	241,1	6,7	2,8
Г.	СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0	0	0,0	0,0	0,0
Д.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	13.600	16.800	81,0	0,0	0,0
	ВКУПНА АКТИВА	399.891.102	404.596.381	98,8	100,0	100,0

0 0

ПАСИВА:

0 0

A.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	394.925.897	398.381.226	99,1	98,8	98,5
I.	Основна главнина	20.056.834	20.056.834	100,0	5,0	5,0
II.	Премии на емитирани акции	68.140	68.140	100,0	0,0	0,0
III.	Сопствени акции (-)	245.213	245.213	100,0	0,1	0,1
IV.	Запишан, неуплатен капитал (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	0	0	0,0	0,0	0,0
VI.	Резерви	42.899.546	42.899.546	100,0	10,7	10,6
VII.	Акумулирана добивка	361.788.861	340.486.147	106,3	90,5	84,2
VIII.	Пренесена загуба (-)	11.772.976	0	0,0	2,9	0,0
IX.	Добивка за деловната година	0	0	0,0	0,0	0,0
X.	Загуба за деловната година (-)	17.869.295	4.886.228	365,7	4,5	1,2
XI.	Главнина на сопствениците на матичното друштво	0	0	0,0	0,0	0,0
XII.	Неконтролирано учество	125.611.375	127.439.781	98,6	31,4	31,5
Б.	ОБВРСКИ	4.965.205	6.215.155	79,9	1,2	1,5
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Краткорочни обврски	4.965.205	6.215.155	79,9	1,2	1,5
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0	0	0,0	0,0	0,0
Д.	ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0	0	0,0	0,0	0,0
	ВКУПНО ПАСИВА	399.891.102	404.596.381	98,8	100,0	100,0

Назив на правното лице

Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово

Место

БЕРОВО

Матичен број

04049829

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВА: A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		105.884.520	111.623.671
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		158.725	158.725
3	Издатоци за развој	003		115.867	115.867
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		42.858	42.858
5	Гудвил	005			
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7	Нематеријални средства во подготовка	007			
8	Останати нематеријални средства	008			
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		71.967.168	78.567.487
10	Недвижности (011+012)	010		22.174.979	22.755.576
10.a	Земјиште	011		5.914.531	5.914.531
10.6	Градежни објекти	012		16.260.448	16.841.045
11	Постройки и опрема	013		24.204.239	27.899.447
12	Транспортни средства	014		3.923.214	4.796.392
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
14	Биолошки средства	016			
15	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16	Материјални средства во подготовка	018		21.664.736	23.116.072
17	Останати материјални средства	019			
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		3.588.566	3.813.278
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		30.170.061	29.084.181
20	Вложувања во подружници	022			
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		30.169.585	15.083.705
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		476	476
24.a	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		476	476
24.6	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028			
24.в	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	14.000.000
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27	Побарувања од поврзани друштва	032			
28	Побарувања од купувачи	033			
29	Останати долгорочни побарувања	034			
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		293.992.982	292.955.910
32	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		62.284.281	62.195.654
33	Залихи на сировини и материјали	038		39.480.948	42.475.280
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		3.195.197	3.371.382
35	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2.492.152	1.354.303
36	Залихи на готови производи	041		7.391.674	4.325.249
37	Залихи на трговски стоки	042		9.724.310	10.669.440

38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		14.287.705	19.256.205
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		61.316	58.816
42.	Побарувања од купувачи	047		12.119.957	16.045.904
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		924.910	2.490.239
45.	Побарувања од вработените	050		1.181.522	661.246
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		190.435.159	200.310.191
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		176.435.159	200.310.191
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		14.000.000	0
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		26.985.837	11.193.860
52.a.	Парични средства	060		26.985.837	11.193.860
52.b.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (062)	062		13.600	16.800
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		399.891.102	404.596.381
55.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		394.925.897	398.381.226
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		20.056.834	20.056.834
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		68.140	68.140
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		245.213	245.213
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЛОЖЕНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		42.899.546	42.899.546
63.	Законски резерви	072		11.345.111	11.345.111
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		31.554.435	31.554.435
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		361.788.861	340.488.147
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		11.772.976	0
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		17.869.295	4.886.228
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		125.611.375	127.439.781
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		4.965.205	6.215.155
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			

86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		4.965.205	6.215.155
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1.126.956	2.731.809
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		36.343	5.309
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		1.035.208	1.171.147
91.	Обврски кон вработените	100		2.017.233	2.271.821
92.	Тековни даночни обврски	101		749.465	17.069
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		0	18.000
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА ВКУПНО ПАСИВА:	110			
102.	ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		399.891.102	404.596.381
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		109.822.096	137.003.924
2.	Приходи од продажба	202		109.193.857	135.786.451
3.	Останати приходи	203		287.382	1.217.473
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство				
4.a.	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204		5.679.552	4.946.988
4.b.	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205		9.883.826	5.679.552
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206		340.857	0
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		134.595.934	144.926.447
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		44.682.855	45.366.378
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209		25.216.945	30.109.052
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		3.263.755	2.982.108
11.	Останати трошоци од работењето	212		10.345.525	11.776.660
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		43.279.025	47.416.080
12.a.	Плати и надоместаци на плата (нето)	214		25.617.749	28.675.916
12.b.	Трошоци за даноци на плати и надоместаци на плати	215		2.085.767	2.304.469
12.v.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		10.918.423	12.191.701
12.g.	Останати трошоци за вработените	217		4.657.086	4.213.994
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните	218		7.774.822	7.078.441
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		33.007	197.728
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+225+226+227+228)	223		2.700.269	2.926.512
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва	224			
19.a.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.b.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.v.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.g.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		794.500	596.500
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		1.905.591	2.329.546
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски	232			

24.	Останати финансиски приходи	233		178	466
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		0	494
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.a.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		0	494
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усоглаговање на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246			
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		17.869.295	4.263.941
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (245+248) или (246-249)	250			
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		17.869.295	4.263.941
40.	Данок на добивка	252		0	622.287
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255			
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		17.869.295	4.886.228
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		62	74
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259			
47.a.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.a.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато	268			
1.	Добивка за годината	269			
2.	Загуба за годината	270		17.869.295	4.886.228
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+280+282)-(274+276+278+281+283)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+281+283)- (273+275+277+279+280+282)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			

11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
19.	Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288			
20.a.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		17.869.295	4.886.228
21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Назив на правното лице

Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали
БРИК Берово

Место

БЕРОВО

Матичен број

04049829

Износ во денари	
ТЕКОВИ НА ГОТОВИНАТА ВО 2024	
Опис	2024
Нето профит (добивка) по оданочување	0
Загуба по оданочување	17.869.295
Амортизација	7.774.822
Готовински текови од оперативни (деловни) активности	
Приливи на готовината од деловни активности	14.846.732
Одливи на готовината од деловни активности	1.338.577
Нето приливи на готовината од деловни активности	13.508.155
Нето одливи на готовината од деловни активности	0
Готовински текови од инвестициони активности	
Приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	2.035.671
Нето приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Нето одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	2.035.671
Готовински текови од финансиски активности	
Приливи на готовината од финансиски активности	26.186.942
Одливи на готовината од финансиски активности	11.772.976

Нето приливи на готовината од финансиски активности	14.413.966
Нето одливи на готовината од финансиски активности	0
Вкупни приливи на готовината $(A1+B1+Г1+Д1)$	35.696.243
Вкупни одливи на готовината $(A2+B2+Г2+Д2)$	19.904.966
Вкупни нето приливи на готовината	15.791.977
Вкупни нето одливи на готовината	0
Парични средства на почеток на годината	11.193.860
Парични средства на крајот на годината	26.985.837

Изготвил
Оливер Досевски

Со овластување Одговорно лице за работење на РРК
Оливер Досевски

МП

Ор. Коваче



Ор. Коваче

Консолидиран годишен извештај за 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2024
НА КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА А.Д. БРИК БЕРОВО

во 000 денари

	2024	2023
СРЕДСТВА		
<i>Долгорочни средства</i>		
Нематеријални средства	159	159
Недвижности, постројки и опрема	71,967	78,567
Вложувања во недвижности	3,589	3,813
Долгорочни вложувања	30,170	29,084
Вкупно долгорочни средства	105,885	111,623
<i>Тековни средства</i>		
рични средства и еквивален. на парични средства	26,986	11,194
Побарувања од купувачи	12,181	16,105
Останати побарувања	2,107	3,151
Краткорочни финансиски вложувања	190,435	200,310
Залихи	62,284	62,196
Платени трошоци за идни периоди	13	17
Вкупно тековни средства	294,006	292,973
ВКУПНО СРЕДСТВА	399,891	404,596
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА		
Капитал	19,880	19,880
Резерви	42,899	42,899
Акумулирана добивка	206,536	208,162
Неконтролирано учество	125,611	127,440
Вкупна сопственичка главнина	394,926	398,381
ОБВРСКИ		
<i>Тековни обврски</i>		
Обврски кон добавувачи	1126	2732
Останати тековни обврски	3839	3483
Одложено плаќање на трошоци и приходи	0	0
Вкупно тековни обврски	4,965	6,215
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА	399,891	404,596

А.Д. БРИК - БЕРОВО

Директор:
Трајко Вучков

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ОД 01.01 ДО 31.12.2024
НА КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА А.Д. БРИК БЕРОВО

во 000 денари

	2024	2023
Приходи		
Приходи од продажба и останати деловни приходи	109,194	135,787
Останати оперативни приходи	628	1,217
	109,822	137,004
Трошоци		
Промена во залихите	-4,204	-732
Набавна вредност на продадени стоки	25,217	30,109
Потрошени материјали енергија и ситен инвентар	44,683	45,366
Трошоци за услуги	3,264	2,982
Трошоци за амортизација	7,775	7,078
Трошоци за вработени	43,279	47,416
Други трошоци од оперативно работење	10,377	11,975
Вкупно оперативни трошоци	130,391	144,194
(Загуба)/Добивка од оперативно работење	-20,569	-7,190
Нето приходи/финансиски трошоци	2,700	2,926
Добивка при поволна набавка	0	0
(Загуба)/добивка пред оданочување	-17,869	-4,264
Данок на добивка		-622
(Загуба)/добивка за година	-17,869	-4,886
Останата сеопфатна добивка пред оданочување	0	0
Данок на добив. на останата сеопфат. добивка (10%)	0	0
Нето сеопфатна останата добивка	0	0
сеопфатна (загуба)/добивка	-17,869	-4,886

А.Д. БРИК - БЕРОВО

Директор:

Трајчо Вучков



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС		
НА А.Д. БРИК БЕРОВО ЗА 2024 година		
Позиција	2024	
А) Готовински текови од деловни активности		17,414
(Загуба)/Добивка по оданочувањето	(17,869)	
Амортизација	7,775	
(Зголемување)/ намалување на залихите	(88)	
Намалување/(зголемување) на побарувањата од купувачите	3,924	
(Зголемување)/ намалување на останати краткорочни побарувања	1,044	
(Намалување)/зголемување на обврски спрема добавувачите	1,606	
(Намалување)/зголемување на останати обврски	(356)	
(Зголемување)/Намалување ба АВР	3	
Приходи од камати	-	
Приходи од камати	-	
Краткорочни финансиски средства	21,375	
Б) Готовински текови од инвестициони активности		(1,622)
Прилив од продадени основни средства	-	
Набавки на материјални (основни) средства	(950)	
Вложувања во недвижности	-	
Вложување во придружни друштва	(672)	
	-	
	-	
В) Готовински текови од финансиски активности		-
Намалување на акумулирана добивка (исплата на дивиденда)	-	
Промена на капиталот	-	
Наплатени камат	-	
Платени камати	-	
Зголемување (намалување) на парични средства		15,792
Паричли средства на почетокот на годината		11,194
Парични средства на крајот на годината		26,986

А.Д. БРИК - БЕРОВО



Директор:
Трајчо Вучков

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА ВО ГЛАВНИНАТА НА КОНСОЛИДОРАН БИЛАНС НА А.Д. БРИК БЕРОВО

ЗА 2024 ГОДИНА

	Основна Главнина	Законска и останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупен капитал
Состојба на 31 декември 2022	19,880	42,899	216,931	279,710	129,679	409,389
Трансакции со сопствениците						
Објавени дивиденди	0	0	-8,000	-8,000	0	-8,000
Расходи од минати години	0	0	0	0	0	0
Дополнителен откуп на акции во подружница	0	-	0	0	0	0
Распоред на акумулирани добивки (данок на добивка за покривање на загуба)	0	0	0	0	0	0
Вкупно трансакции со сопствениците	0	0	-8,000	-8,000	0	0
Корекција	0	0	1,878	1,878	0	-8,000
Добивка/(Загуба) за годината	0	0	-2,647	-2,647	-2,239	1878
Неконтролирано учество на стекната подружница	0	0	0	0	0	-4,886
Состојба на 31 декември 2023	19,880	42,899	208,162	270,941	127,440	398,381
Трансакции со сопствениците						
Објавени дивиденди	0	0	0	0	0	0
Расходи од минати години	0	0	0	0	0	0
Дополнителен откуп на акции во подружница	0	-	0	0	0	0
Распоред на акумулирани добивки (данок на добивка за покривање на загуба)	0	0	0	0	0	0
Вкупно трансакции со сопствениците	0	0	0	0	0	0
Корекција	0	0	0	0	0	0
Добивка/(Загуба) за годината	0	0	19,379	19,379	0	19,379
Неконтролирано учество на стекната подружница	0	0	-12,799	-12,799	-5,070	-17,869
Состојба на 31 декември 2024	19,880	42,899	214,742	277,521	122,370	399,891



Директор:
Трајчо Вучков

А.Д. БРИК - БЕРОВО

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 , 384 од Законот за трговските друштва како и член 79 од Статутот на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК- Берово , Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 27.06.2025 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За одобрување на ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираниот финансиски извештај на АД БРИК Берово за 2024 година

Член 1

Се одобрува ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираниот финансиски извештај за Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК Берово со седиште на Ул.Задарска ББ Берово ЕМБС 4049829 и ЕДБ 4001989100123, за 2024 година, од овластен ревизор Друштво за ревизија ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ Радовиш.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Берово, 27.06.2025 година



АД БРИК Берово

Претседавач на собранието